

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛАГАЧ: Стручната служба на Фондот

ИЗГОТВУВАЧ: Сектор за финансиски прашања

ИЗВЕСТИТЕЛ: Fatime Nexhipi, директор на Сектор

ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка на Фондот на пензиското
и инвалидското осигурување на Северна Македонија за 2021 година

Скопје, февруари 2022 година

Врз основа на член 157 точка 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18, 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19, 31/20 и 267/20) и член 24 од Законот за сметководство на Буџетот и буџетските корисници („Службен весник на РМ“ бр.61/02, 98/02, 81/05 и 24/11), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, на седницата одржана на 28. февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Завршната сметка на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија за 2021 година

Член 1

Се усвојува Завршната сметка на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија за 2021 година (во натамошниот текст: Фонд), со следните приходи и расходи:

	во денари	
	Планирани	Остварени
Вкупни приходи	80.657.000.000,00	81.508.270.676,00
Пренесени средства од 2020 год.		4.924.210.887,00
Вкупни расходи	80.657.000.000,00	80.147.066.215,00
Вишок на приходи		6.285.415.348,00

Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови на приходи и извршените расходи по основни намени се утврдени, и тоа:

Шифра	ВИД НА ПРИХОДИ ОДНОСНО РАСХОДИ	РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2021 ГОДИНА со пренамени	ОСТВАРЕНО ВО 2021 ГОДИНА
1	2	3	4
	БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ	80,657,000,000.00	81,508,270,676.00
	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	49,851,000,000.00	50,751,498,482.00
712	Придонеси од плати за социјални фондови	48,451,000,000.00	49,289,352,998.00
712111	Придонес од добивка за ПИО за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење	560,000,000.00	553,612,290.00
712113	Придонес од плати за ПИО за работници кај правни лица	39,597,000,000.00	42,447,727,854.00
712114	Придонес од плати на вработени кај физички лица кои вршат самостојна дејност	0.00	0.00
712116	Придонес за ПИО на физички лица кои вршат самостојна дејност	1,029,000,000.00	1,063,127,607.00
712117	Придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување	21,000,000.00	23,839,976.00
712121	Придонес за ПИО за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништа	173,000,000.00	163,572,615.00
712122	Придонес за ПИО за изминати години	4,510,000,000.00	2,657,848,482.00
712124	Придонес за ПИО за индивидуални земјоделци	150,000,000.00	172,683,273.00
712125	Придонес за ПИО што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надоместоците по основ на инвалидност	23,340,000.00	27,512.00
712411	Придонес за ПИО што го плаќа Агенцијата за вработување на РМ на невработени лица	3,000,000.00	3,566,508.00
712412	Придонес за ПИО за боледување над 21 ден од Фондот за здравствено осигурување	701,000,000.00	733,961,043.00
712416	Придонес за ПИО за мерки од влада	0.00	1,170,578.00
712414	Придонес за ПИО за мерки од влада	0.00	0.00
712415	Придонес за пензиско и инвалидско осигурување субвенциониран од Државата	1,683,660,000.00	1,468,215,260.00
714	ДОМАШНИ ДАНОЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ	1,400,000,000.00	1,462,145,484.00
714212	Акциза на моторен бензин	1,400,000,000.00	1,462,145,484.00
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	150,000,000.00	151,966,354.00
721	Претприемачки приходи и приходи од имот	0.00	0.00
721311	Камати од депозити во комерцијални банки		0.00
723	Такси и надоместоци	28,000,000.00	15,596,042.00
723911	Закупнини од објекти	28,000,000.00	15,596,042.00
725	Други неданочни приходи	122,000,000.00	136,370,312.00
7259	Останати неданочни приходи	122,000,000.00	136,370,312.00
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10,000,000.00	11,667,000.00
734	Приходи од дивиденди	10,000,000.00	11,667,000.00
734111	Дивиденда по основ на акции стекнати од трансформацијата	10,000,000.00	11,667,000.00
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	30,626,000,000.00	30,580,300,760.00
741	Трансфери од други нивоа на власт	30,626,000,000.00	30,580,300,760.00
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	515,000,000.00	514,300,760.00
741112	Трансфери од Буџетот на РМ	30,111,000,000.00	30,066,000,000.00

77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	20,000,000.00	12,838,080.00
771	Продажба на хартии од вредност	20,000,000.00	12,838,080.00
771212	Приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност	20,000,000.00	12,838,080.00
	ВКУПНИ РАСХОДИ	80,657,000,000.00	80,147,066,215.00
	ТЕКОВНИ РАСХОДИ	80,657,000,000.00	80,147,066,215.00
40	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	262,910,000.00	261,759,094.00
401	Основни плати и надоместоци	184,000,000.00	183,719,527.00
402	Придонес за социјално осигурување од работодавците	72,000,000.00	71,214,095.00
404	Надоместоци	6,910,000.00	6,825,472.00
42	СТОКИ И УСЛУГИ	167,520,000.00	167,902,499.00
420	Патни и дневни расходи	1,880,000.00	110,544.00
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50,392,000.00	47,604,782.00
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	12,404,000.00	10,670,764.00
424	Поправки и тековно одржување	26,207,000.00	32,754,873.00
425	Договорни услуги	54,100,000.00	54,887,298.00
426	Други тековни расходи	22,537,000.00	21,874,238.00
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	26,570,000.00	5,314,304.00
463	Трансфери до невладини организации	2,000,000.00	48,363.00
464	Разни трансфери	21,929,000.00	4,000,569.00
465	Исплата по извршни исправи	2,641,000.00	1,265,372.00
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	80,157,000,000.00	79,677,492,283.00
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	80,157,000,000.00	79,677,492,283.00
472110	Плаќања до пензионери од Фондот за ПИОМ	61,944,000,000.00	61,868,566,401.00
472210	Плаќања до инвалидите од Фондот за ПИОМ	8,000,000.00	3,061,704.00
472310	Плаќање по основ на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување	9,675,000,000.00	9,233,135,464.00
472410	Придонес за здравствено осигурување на корисниците на пензија	8,080,000,000.00	8,068,368,714.00
472910	Исплати за солидарен фонд за починати корисници на пензија	450,000,000.00	504,360,000.00
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	43,000,000.00	34,598,035.00
480	Купување на опрема и машини	21,800,000.00	19,304,031.00
481	Градежни објекти	19,670,000.00	15,294,004.00
485	Вложувања и нефинансиски средства	0.00	0.00
486	Купување на моторни возила	1,530,000.00	0.00

Член 3

Извештајот за финансиското работење на Фондот за 2021 година со остварените приходи и извршените расходи е составен дел на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02- **736/4**
28.02.2022 година
 Скопје



ИЗВЕШТАЈ

за финансиското работење на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија за 2021 година

Со Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија за 2021 година и Ребалансот на Буџетот за 2021 година, донесен на 28 јули 2021 година како составен дел на Буџетот на Република Северна Македонија, планирано беше финансиското работење на Фондот да се оствари со избалансирани приходи и расходи. Основ за баланс меѓу приходите и расходите беа макроекономските индикатори добиени од Министерството за финансии за пораст на приходите од придонесите за 5,3% (2,9% од предвидениот пораст на платите и 2,4% пораст на вработеноста), 18,8% стапка на придонес од плата за пензиско и инвалидско осигурување и обезбедување средства од Буџетот на Републиката за редовните обврски, за транзиционите трошоци и покривање на дефицитот на Фондот. Порастот на платите и вработеноста, како и стапката на придонес од плата за ПИО се најзначаен фактор по кој се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и значајно влијаат за износот на остварените изворни приходи на Фондот.

Со Буџетот на Фондот за 2021 година беше предвидено да се остварат вкупни приходи и вкупни расходи во износ од 80.018,00 милиони денари. Стручната служба на Фондот редовно ја следеше финансиската состојба и констатира дека во првото тримесечје од 2021 година и месец април и мај, планираните приходи се извршуваа во помал обем од расходите за исплата на пензиите и другите трошоци за приватните пензиски фондови кои се извршуваа над планираните средства со Буџетот на Фондот за 2021 година. Од овие причини се пристапи кон изготвување на Ребаланс на Буџетот со кој се зголемија средствата од придонеси поради опоравувањето на економијата и очекувањето на зголемени приливи на средства како редовно би се извршувале обврските за пензии и другите расходи.

Во периодот јануари– септември 2021 година, во реализацијата на приходите и расходите имаше поголемо остварување на планираните приходи и

расходи и Фондот имаше вишок на средства. Овој вишок на средства над планираните се појави како резултат на зголемена наплата на придонеси поради мерките на Владата за помош на стопанството поради пандемијата и поради поголемото зголемување на платите во текот на годината и вработеноста.

Со изменувањето и дополнувањето на Буџетот на Фондот за 2021 година, вкупните приходи и вкупните расходи се зголемија за 639,00 милиони денари и истите се оценија на 80.657,00 милиони денари. Изменувањето на Буџетот со Ребалансот за 2021 година е во делот на зголемени приходите од придонеси за 582,00 милиони денари, зголемен е трансферот од буџетот за 45,00 милиони денари и зголемени се за 12,00 милиони денари приходите од продажба на акции и удели, додека во делот на расходите зголемени се за 300,00 милиони денари во делот на исплата на пензиите, за 300,00 милиони денари средствата за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и средствата за придонес за здравство за 39,00 милиони денари.

Фондот покрај трансферните средства од Буџетот на Републиката утврдени со Буџетот на Фондот за 2021 година, не користеше други средства за позајмица за исплата на пензии бидејќи ги обезбедуваше од сопствени извори.

Во 2021 година вкупните приходи на Фондот без пренесените парични средства од 2020 година (во износ од 4.924,21 милиони денари), изнесуваат 81.508,27 милиони денари и истите се над планираните приходи (101,06%) со Ребалансот на Буџетот на Фондот за 2021 година, а во споредба со 2020 година кога изнесуваа 77.682,64 милиони денари повисоки се за 4,92%. Вкупните расходи на Фондот во 2021 година изнесуваат 80.147,07 милиони денари и се на ниво на планираните (99,37%), а во однос на 2020 година кога изнесуваа 77.213,22 милион денари се повисоки за 3,80%, односно за 2.933,85 милиони денари.

Вкупно остварените приходи на Фондот во 2021 година (81.508,27 милиони денари) заедно со пренесените парични средства од 2020 година (4.924,21 милиони денари) изнесуваат 86.432,48 милиони денари, а вкупните расходи изнесуваат 80.147,07 милиони денари. Салдото на паричните средства на 31 декември 2021 година изнесува 6.285,41 милион денари.

1. Вкупни приходи

Вкупните приходи на Фондот во износ од 81.508,27 милиони денари се остварени, и тоа: од изворни приходи, средства во износ од 49.289,35 милиони денари или 60,47% од вкупните приходи, средства од Буџетот на Републиката 30.580,30 милиони денари или 37,52%, од акцизи 1.462,14 милион денари или 1,79%, 11,67 милиони денари од приходи од дивиденда или 0,01%, 12,84 милиони денари од продажба на акции и удели или 0,02% и од други приходи 151,97 милиони денари, или 0,19%.

1) Изворни приходи на Фондот односно средства од придонесите

- Придонесот од плата и во 2021 година се пресметуваше по стапка од 18,8% на бруто исплатената плата. Истиот е основен и најголем извор за финансирање на Фондот. Остварените приходи од придонесот од плата изнесуваат 47.472,52 милиони денари и истиот приход во однос на планираните со Ребалансот на Буџетот на Фондот, бележи зголемување од 1,68%, или 784,52 милиони денари.

Учеството на придонесот од плата во вкупните приходи изнесува 58,24%. Во 2021 година се наплатени вкупно и 78,11 милиони денари заостанати придонеси и камати по основ на задоцнети плаќања на придонесите за ПИО до 2008 година, а заради зголемената активност на Одделението за наплата на придонеси.

- Придонесот од доход (бенефициран стаж) се пресметува од платите за вработените кај кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење поради тежината на работата која ја извршуваат и условите под кои работат, а според утврдени законски стапки во зависност од бројот на месеците кои се сметаат во стаж на осигурување со зголемено траење. Овие приходи во 2021 година изнесуваат 553,61 милион денари и истите во вкупните приходи учествуваат со 0,68%. Остварените приходи во споредба со планираните средства со Буџетот на Фондот за 2021 година се намалени за 0,14%, или во износ од 6,39 милиони денари.

- Приходите од придонес од плата од физичките лица што вршат дејност и вработени кај нив во 2021 година се остварени во износ од 1.086,97 милиони денари и истите се повисоки за 3,52% во споредба со планираните, како резултат на зголемен број на обврзници кои го плаќаат придонесот од оваа категорија на обврзници, односно зголемен број на вработени во приватниот сектор. Овие приходи учествуваат во вкупните приходи на Фондот со 1,33%.

- Приходите од придонесот кои го плаќаат индивидуалните земјоделци се остварени во износ од 172,69 милиони денари. Кај овие приходи во 2021 година се забележува зголемување од 15,13% во однос на планираните средства со Буџетот на Фондот, од причина што постојано се зголемува бројот на регистрирани обврзници - земјоделци. Учеството на овие приходи во вкупните приходи на Фондот изнесува 0,21%.

- Приходите од Агенцијата за вработување се дозначени по основ на плаќање на придонес за невработени лица кои примаат паричен надоместок, но кои имаат остварено стаж помалку од 15 години. Во 2021 година, по овој основ се дозначени средства во износ од 3,56 милиони денари и истите во споредба со планираните средства во Буџетот за 2021 година во износ 3,00 милиони денари се повисоки за 0,56 милиони денари, или се извршени со 118,66%. Овие средства се намалуваат секоја година поради намалувањето на бројот на лицата за кои се плаќа придонес, поради измена на законските прописи да се плаќа придонес само за лицата кои немаат навршено 15 години пензиски стаж. Исто така, согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Агенцијата за вработување, придонесот за пензиско и инвалидско осигурување го пресметува и плаќа по стапка од 18,8% на нето, наместо на бруто основица, истиот го пресметува на надоместокот (не на основицата од која е пресметан надоместокот). Учеството на овие приходи во вкупните приходи изнесува 0,01%.

2. Приходите од акцизите се даночни приходи кои се остваруваат како дел од приходите од акциза остварени од продажба на нафтени деривати. Во 2021 година остварени се во износ од 1.462,14 милион денари и истите во

вкупните приходи учествуваат со 1,79%. Овие приходи се пресметуваат по стапка од 9,18% од платената акциза на набавените нафтените деривати. Истите се повиски за 4,44% во однос на планираните средства.

3. Трансферните средства од Буџетот на Републиката се остварени во износ од 30.583,30 милиони денари, и тоа за следните намени:

- 3.000,00 милиони денари за исплата на редовните обврски остварени под поповолни услови, воени и минимални земјоделски пензии и друго;
- 17.766,00 милиони денари за покривање на тековниот дефицит на Фондот;
- 9.300,00 милиони денари за транзициони трошоци;
- 514,30 милиони денари од Министерството за одбрана, а се однесуваат за исплата на пензиите остварени според Законот за АРМ.

Остварените средства од Буџетот на Републиката се извршени во износ 99,85% со планираните средства со Буџетот и Ребалансот на Буџетот на Фондот. Учеството на приходите од Буџетот на Републиката во вкупните приходи на Фондот изнесува 37,52%. Средствата од Буџетот на Републиката е втор по големина приход и претставува значајна ставка во финансирањето на пензиското и инвалидско осигурување.

Во 2021 година средствата од Буџетот на Републиката редовно се дозначуваа пред исплатата на пензиите според пресметките на Фондот и имаа значајно влијание врз ликвидноста на Фондот, што овозможуваат редовна исплата на пензиите во воспоставените рокови.

4. Приходите од дивиденда и од продажба на акции и удели во 2021 година се остварени во износ од 24,51 милион денари, и тоа:

- од дивиденда се остварени средства во износ од 11,67 милиони денари и изнесуваат 116,70 % од планираните средства со Буџетот за 2021 година,
- од продажба на акции и удели во 2021 година се остварени средства во износ од 12,84 милиони денари и истите изнесуваат 64,2% од планираните средства со буџетот.

5. Од другите приходи остварени се средства во износ од 151,97 милиони денари и истите се поголеми за 1,3% од планираните средства со Буџетот за 2021 година. Другите приходи се однесуваат, и тоа: 15,60 милиони денари од приходи од закупнина, 21,19 милиони денари од надомест и отштета, 11,69 милиони денари од вратени пензии од странство, 82,18 милиони денари од приходи остварени од минат период, 0,71 милион денари од вратени девизи од пензии во странство, 0,79 милиони денари вратени средства од Солидарен фонд 11,14 милиони денари од камати по основ на ненавремени плаќања на придонес од ПИО, 9,51 милион денари надомест од приватни фондови за вршење на дејноста на Фондот и 0,84 милиони денари од останати приходи.

Остварените средства по видови на приходи се следните:

Ред. Број	Вид на приход	Ребаланс на Буџет за 2021 год.	Остварено I-XII 2021	Индекс 3:2
0	1	2	3	4
1	Придонес од плата	46.688,00	47.472,52	101,68
2	Придонес од доход	560,00	553,61	98,86
3	Приватен сектор	1050,00	1.086,97	103,52
4	Индивидуални земјоделци	150,00	172,69	115,13
5	Приходи од Агенцијата за вработување	3,00	3,56	118,67
	Вкупно придонеси	48.451,00	49.289,35	101,73
6	Приходи од акцизи	1.400,00	1.462,14	104,44
7	Трансфер од Буџет на Републиката	30.626,00	30.580,30	99,85
8	Други приходи	150,00	151,97	101,31
9	Приходи од дивиденда	10,00	11,67	116,7
10	Приходи од продажба на хартии од вредност	20,00	12,84	64,20
	Вкупни приходи	80.657,00	81.508,27	101,06

Структурата на приходите е дадена во следниот графикон



Според дадената структура, најголемо е учеството на придонесот од плати од 58,24%, втор по големина е трансферот од Буџетот на Републиката со учество од 37,52%, или по двата основа учеството изнесува 95,76%, додека од сите други приходи учеството изнесува 4,24%.

II. Вкупни расходи

Вкупните извршени расходи на Фондот во 2021 година изнесуваат 80.147,07 милиони денари и истите во однос на Буџетот изнесуваат 99,37%.

Расходите во Буџетот на Фондот за 2021 година се однесуваат, и тоа, за: исплатата на пензиите, трансферот на средства за приватните пензиски фондови, надоместокот за телесно оштетување, надоместоците од инвалидското осигурување и интернатско сместување на деца инвалиди, придонесот за здравствено осигурување, надоместокот на Стручната служба на Фондот, другите трошоци, капиталните расходи, реконструкцијата на деловните објекти на Фондот и набавка на моторно возило.

1. Расходите за пензии изнесуваат 62.289,66 милиони денари, или 77,72% во однос на вкупните расходи, а во однос на планираните средства со Буџетот, извршувањето изнесува 99,47%.

Расходите за пензии се однесуваат и тоа: 61.999,40 милиони денари, или 99,54% за исплата на редовните пензии во и надвор од Републиката; 8,63 милион денари, или 0,01% за исплата на минималните земјоделски пензии и 281,63 милиони денари, или 0,45% за исплата на воените пензии.

1.1. Расходите за редовните пензии од работничко осигурување 61.999,40 милиони денари се под рамките на планираните за 99,49%. Зголемувањето на расходите за пензии во однос на 2021 година се должи на усогласувањето на пензиите од 1,20% од јануари и 1,20% од јули 2021 година. На зголемувањето на расходите за пензии, влијание имаат и промените кои настануваат во износите на пензијата со приливот и одливот на корисниците на пензија, како и приливот на нови корисници на пензија по стапка од 0,70% во споредба со 2020 година.

1.2. Расходите за исплата на пензиите за минималните земјоделски пензии изнесуваат 8,63 милион денари и истите се помали за 8,39% во однос на планираните, поради усогласувањето од јануари од 1,20% денари и од јули за 1,2% поради што незначително се зголеми минималната пензија, меѓутоа имаме намалување на бројот на корисниците на пензија кој со состојба на 31.12.2021 година изнесува 74 и истиот во однос на 2020 година (90) е намален за 16 корисници, или е 17,78%.

1.3. Расходите за исплата на воените пензии изнесуваат 281,63 милиони денари и истите се помали од планираните средства за 3,63%. Бројот на корисници на воена пензија изнесува 961 корисник и истиот во однос на 2020 година (1.080) е намален за 119 корисници, или е 88,98%.

Корисниците на пензија, со 31 декември 2021 и 2020 година изнесува:

Реден број	Вид на пензија	31.12.2020	31.12.2021	Индекс 2021/2020
1	Старосна пензија	218.815	222.123	101,51
2	Инвалидска пензија	32.169	30.000	93,26
3	Семејна пензија	74.141	75.412	101,71
	Вкупно	325.125	327.535	100,74
4	Воени пензии	1.080	961	88,98
5	Земјоделски пензии	90	74	82,22
	Вкупно	326.295	328.570	100,70

Вкупниот број на корисници на пензија од работничко осигурување во 2021 година во споредба со 2020 година, е зголемен за 0,74%, а заедно со минималните земјоделски и воени пензии, зголемувањето изнесува 0,70%, поради намалување на корисниците на минималните земјоделски и воени пензии. Намалениот пораст на пензионери оваа година се должи на зголемената смртност на пензионери и тоа во 2020 година имаше умрени 17.556 пензионери, а 2021 година имаше 21.830 умрени што е за 4.274 повеќе умрени и со тоа се намали порастот на корисници од 1.8% на 0,7% како што беше проектираниот пораст на пензионери за 2021 година.

Структурата на корисници на пензија е дадена во следниот графикон:



Во рамките на вкупниот број на корисници на пензија, најголем е бројот на корисниците на старосна пензија, или 222.123 корисници, што претставува повеќе од половина од бројот на корисници на пензија (67,60%), корисниците на семејна пензија изнесуваат 75.412 корисници со учество од 22,95%, на инвалидска пензија 30.000 корисници и со учество од 9,13%, на воените пензии 961 корисник и учество од 0,29% и на минималните земјоделски пензии 74 корисници и учество од 0,02%.

Пораст на бројот на корисниците на пензија во 2021 година е остварен кај корисниците на старосна пензија, и тоа од 1,51%, додека кај корисниците на семејна пензија има зголемување за 1,71%, кај корисниците на инвалидска пензија има намалување од 6,74%, додека кај воените и земјоделските пензионери има поголемо намалување. Во зголемувањето од 1,51% на корисниците на старосна пензија, влијание има зголемениот број на поднесени и решени барања за остварување на право на старосна пензија, односно исполнувањето на условите за стекнување на правото за пензија.

Просечните пензии (од работничко право) по видови на пензии, во декември 2021 година изнесуваат, и тоа:

Вид на пензија	2021 година
Старосна пензија	17.140
Инвалидска пензија	14.296
Семејна пензија	12.696
Просечна пензија од работничко право	15.856
Земјоделска пензија	8.264
Воена пензија	23.108
Просечна пензија од сите корисници на пензија	15.876

Просечниот износ на пензија (од работничко осигурување), во декември 2021 година изнесува 15.856 денари и е резултат на извршеното усогласување на пензиите од јануари 2021 година со 1,2% и од јули со 1,2%, како и на висината на пензиите на новите корисници на пензија и на корисниците на кои им престанува правото.

Вкупната просечна пензија со воените и минималните земјоделски пензии во декември 2021 година изнесува 15.876 денари, и тоа: 17.140 денари од старосна пензија, 14.296 денари од инвалидска пензија и 12.696 денари од семејна пензија, 8.264 денари од земјоделска и 23.108 денари од воена пензија.

Учеството на вкупната просечна пензија исплатена за декември 2021 година во износ од 15.876 денари во просечната плата (29.943 денари за декември 2021 година), изнесува 53,02%.

2. Расходите за плаќање на придонесите на членовите во приватните пензиски фондови изнесуваат 9.233,14 милиони денари. Овие расходи се извршени на ниво од 95,43% во однос на планираните средства со Ребалансот на Буџетот на Фондот и извршени пренамени на средства на поодделни сметки. Бројот на осигурениците -членови во приватните пензиски фондови, на крајот на 31.12.2021 година, изнесува 550.477 членови, или повеќе за 20.494 членови, или 3,87%, поради задолжителното зачленување во приватните пензиски фондови на сите нововработени кои ги исполнуваат условите да бидат членови во вториот столб.

3. Расходите за паричен надоместок за телесно оштетување изнесуваат 83,27 милиони денари и истите во вкупните расходи учествуваат со 0,10%. Паричен надоместок се исплаќа на 8.685 корисници (1.761 корисник со единствено право и 6924 корисници со остварено право на пензија).

4. Расходите за надоместоците за правата од инвалидското осигурување изнесуваат 3,06 милиони денари. Надоместоците од инвалидското осигурување во 2021 година во споредба со планираните средства со Буџетот на Фондот се извршени со 76,50%.

5. За интернатско сместување на деца инвалиди во 2021 година се потрошени средства во износ од 0,05 милиони денари и истите се пониски со планираните средства со Буџетот на Фондот.

6. За придонесот за здравствено осигурување на корисниците на пензија, во 2021 година се исплатени средства во износ од 8.068,37 милиони денари, или 10,06% во однос на вкупните расходи и е под нивото на планираните

средства 99,86% со Буџетот на Фондот за 2021 година. Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапката на придонес изнесува 13,0% на исплатените пензии. Треба да се напомене дека 8,80 милиони денари останат неплатен придонес за здравствено осигурување од 2021 година и како обврска се пренесе и се плати во 2022 година.

7. Платите на вработените во Стручната служба на Фондот и надоместоците во 2021 година изнесуваат 261,76 милиони денари, или 0,33% во однос на вкупните расходи. Извршените расходи за платите на вработените на Стручната служба се под нивото на планираните средства, а упразнетите места на пензионираните вработени од Фондот, не се пополнети. Во 2021 година се обезбедени со ребалансот на Буџетот и исплатени и средства за регрес за годишен одмор по 9.000 денари за сите вработени кои имаа право на регрес.

8. Трошоците за бањско -климатска рекреација и превоз на корсниците -пензионери, кои беа предвидени во износ од 20,09 милиони денари, не се извршени од причина што со појавата на корона вирусот не се организираше бањско- климатска рекреација, а со ребалансот средствата се трансформираа за други намени.

9. Другите расходи во 2021 година се извршени во износ од 173,17 милиони денари, или 0,22% во однос на вкупните расходи. Овие трошоци во однос на планираните се извршени со 100,68%. Извршените трошоци се однесуваат, и тоа: 47,60 милиони денари за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт; 10,67 милиони денари за канцелариски материјал, средства за хигиена и материјали за АОП, 32,75 милиони денари за поправки и сервисирање на софтверска и друга опрема, на возила, како и за тековно одржување на деловните објекти, 54,90 милиони денари за банкарска провизија, за плати за вработени по договор на дело, за персонален данок за договор на дело, за услуги за копирање и печатење на материјали, плаќање на судски такси, за осигурување на недвижности и права и друго; 21,87 милиони денари за други тековни расходи (за репрезентација, за објавување на огласи, за скенирање на податоци од матична евиденција, за членарини, за семинари и друго), 0,11 милиони денари за

патни расходи и 5,27 милиони денари за исплати по извршни исправи и за трансфер при пензионирање, посмртнини и друго.

10. Капиталните трошоци се извршени во износ од 19,30 милиони денари кои во споредба со планираните средства за оваа намена (во износ од 21,80 милиони денари) се извршени со 88,53%. Во 2021 година овие средства се потрошени за купување на софтверска, информатичка и канцелариска опрема.


11. Трошоците за реконструкција на деловните објекти се извршени во износ од 15,29 милиони денари. Со Буџет беа предвидени 19,67 милиони денари, и тоа за реконструкција на објектите во Штип, Пробиштип и Централа – Скопје во износ од 6,34 милиони денари, како и во домот за живеење на корисниците на пензија во Аеродром во износ од 8,95 милиони денари.

12. Набавка на моторни возила не е извршена заради укажувањата од Владата да не се трошат средства доколку не се од итност и заради заштеди во Буџетот, кое укажување беше прифатено.

Вкупните расходи на Фондот се дадени во следната табела:

Ред. Број	Вид на расход	Буџет за 2021 год.	Остварено I-XII 2020	Остварено I-XII 2021	Индекс 4:2	Индекс с 4:3
0	1	2	3	4	5	6
1	Вкупно пензии и телесно оштетување	62.398,00	60.298,35	62372,93	99,96	103,44
2	Плаќ.по основ на задол.кап.осиг.	9.675,00	8.612,15	9.233,14	95,43	107,21
3	Надоместоци од инвалидско осигурување	4,00	3,71	3,06	76,5	82,48
4	Придонес за здравствено осигурување	8.080,00	7.881,72	8.068,37	99,86	102,37
5	Плати и надоместоци	262,91	257,52	261,76	99,56	101,65
6	Други расходи, бањи и превоз, инт.сместување, капитални трошоци, реконструкција на деловни објекти и возила	237,09	159,77	207,81	87,65	130,07
	Вкупни расходи	80.657,00	73.122,44	80.147,07	99,37	109,61

Структурата на вкупните расходи на Фондот е следната



Во структурата на вкупните расходи најголемо е учеството на расходите за пензиите и телесно оштетување од 77,82%, за расходот за придонесот за здравствено осигурување е 10,07%, или учеството на бруто -пензиите во вкупните расходи изнесува 87,89%. Другите расходи учествуваат, и тоа: 11,52% од плаќањата по основ на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, 0,01% од паричните надоместоци од инвалидско осигурување, 0,33% од платите за вработените и надоместоците и 0,26% од другите расходи.

III. Финансиски резултат

Во 2021 година, Фондот оствари вкупни приходи во износ од 81.508,27 милиони денари и вкупни расходи од 80.147,07 милиони денари, или вишок на приходи во износ од 1.361,20 милиони денари. Со пренесените парични средства од 2020 година од 4.924,21 милион денари, салдото на паричните средства на 31.12.2021 година изнесува 6.285,41 милион денари што укажува на една успешно завршена година и постигнати позитивни резултати од работењето на Фондот.

Со измените и дополнувањата на Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, Фондот во целост и навремено ги изврши сите активности согласно законот, односно редовна и навремена исплата на пензиите во првата недела од месецот, како и придонесите за здравство за корисниците на пензија и трошоците на Стручната служба.